

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 94

15 мај 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1179. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	2	1185. Одлука за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	4
1180. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија МАККАН ХЕЛТ ДОО Куманово.....	2	1186. Одлука за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за труд и социјална политика.....	4
1181. Одлука за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување.....	2	1187. Решение за изменување на Решението за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	4
1182. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	3	1188. Оглас за избор на претседател на Основен суд Неготино.....	4
1183. Одлука за Осумнаесета емисија на обврзници за денационализација.....	3	1189. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија.....	5
1184. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ХЕРБ ИНДУСТРИ ДОО Струмица.....	3		

	Стр.		Стр.
1190. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз во Република Македонија на бивалвни мекотели кои се произведени, складирани или за нив е издаден ветеринарно-здравствен сертификат во Република Перу и се наменети за исхрана на луѓе.....	18	1191. Правилник за изменување на Правилникот за правилата и постапките на летањето на воздухопловите...	18
		1192. Јавен оглас за прием во почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ Скопје.....	19
		Огласен дел	1-76

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1179.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.4218 КО Долнени, на м.в.Село и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 1-1, влез 1, кат-ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 61 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 1-1, влез 1, кат-К01, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 66 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 1-1, влез 1, кат-К01, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 2 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект А 5-4, влез 1, кат-ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 13 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект А 5-4, влез 2, кат-ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 11 м2 и
- зграда 3, намена на зграда и друг објект А 5-4, влез 1, кат-ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 18 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1694/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1180.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА МАККАН ХЕЛТ ДОО КУМАНОВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија МАККАН ХЕЛТ ДОО Куманово со број 19-127/3 од 5.3.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1918/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1181.

Врз основа на член 38 став (1) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Член 1

Со ова одлука се формира Комисија за управување со отпад од пакување во следниот состав:

1. За претседател:
 - Садула Дураки, министер за животна средина и просторно планирање.
2. За членови:
 - Ана Каранфилова Мазневска, раководител на сектор за управување со отпад, Управа за животна средина,
 - Гетоар Абдурамани, помлад сораборник, сектор за управување со отпад, Управа за животна средина,
 - Владо Каровски, раководител на одделение, сектор за ЕУ, Министерството за животна средина и просторно планирање,

- Михајло Коневски, претставник од „ЕУРО ЕКО-ПАК“ ДОО, Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување,

- Мерита Алими, претставник од „АЛПАК-ЕКО“ ДОО, Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување,

- Филип Ивановски, претставник од „ПАКОМАК“ ДОО Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување,

- Наташа Матеска, претставник од „ЕКОПАЦ-КИНГ“ ДОО Тетово, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување,

- Наташа Бакреска Кормушоска, претставник од Титан Цементарница Усје – самостоен постапувач за управување со отпад од пакување,

- Самија Цамиќ, помлад соработник, сектор за индустиска и инвестициска политика, Министерство за економија,

- Ивана Серафимова, претставник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС),

- Марина Стаматовска, советник за персонален данок на доход и меѓународни договори, Министерство за финансии - Управа за имотно правни работи,

- Владо Момировски, претставник од правно лице „Екоцентар 98“ кое поседува дозвола за постапување со отпад,

- Даниела Михајловска, претставник од Стопанска комора на Македонија и

- Антонио Јовановски, претставник од „Гоу Грин“.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2014).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2015/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1182.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хематологија - Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари - опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продаат или разменат како такви, согласно Одлука бр. 09-344/1 од 8.2.2019 година, Одлука

бр. 09-345/1 од 8.2.2019 година, Одлука за измена на Одлука за расход на опрема бр. 09-344/1 од 8.2.2019 година и Одлука бр. 09-345/1 од 8.2.2019 година, бр. 09-664/2 од 25.4.2019 година, донесени од Управниот одбор на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хематологија – Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2500/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1183.

Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/02, 89/08, 161/09, 6/12, 104/13, 33/15 и 161/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСУМНАЕСЕТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

1. Република Северна Македонија врши Осумнаесета емисија на обврзници за денационализација.

2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 6.500.000 евра.

3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа одлука се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година со кои како надомест се дадени обврзници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2823/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1184.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ХЕРБ ИНДУСТРИ ДОО СТРУМИЦА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ХЕРБ ИНДУСТРИ ДОО Струмица со број 19-477/1 од 11.4.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2883/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1185.

Врз основа член 87-а став (4) од од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА ДРВНА МАСА ОД
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДРЖАВНИ ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

Член 1

Со оваа одлука од Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се преотстапуват 39 м³ дрвна маса - огревно дрво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2884/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1186.

Врз основа на член 30 став 1 од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕ-
НА СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. На Министерството за труд и социјална политика, за помош на евидентирани приматели на социјална помош, бесплатно се отстапува следната стока со завршена царинска постапка и тоа:

СПИСОК НА СТОКИ ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ						
Реден број	Вид	Артикал	Единица мерка	Количина	Број на предмет	Година на заплена
1	Облека	Маици	Парче	170	014452/15	2015
		Хелани	Парче	80	014452/15	2015
		Боди	Парче	9	014452/15	2015
		Јакни	Парче	156	000811/16	2016
				415		
2	Обувки	Обувки	Пар	144	023644/17	2017
		Спортски обувки	Пар	1.524	014898/17	2017
				1.668		
Вкупно:				2.083		

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2927/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1187.

Врз основа на член 102 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Решението за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр.127/18), во насловот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 1 во воведната реченица зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„-Мартин Оцаклиески, државен советник во Министерството за транспорт и врски.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2952/1
8 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1188.

Судскиот совет на Република Северна Македонија, врз основа на член 45 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/06, 150/2010, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18), објавува

ОГЛАС

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД
НЕГОТИНО**

Кандидатите за избор на претседател на суд треба да ги исполнува условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10 и 83/18).

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребна документација во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Северна Македонија, ул. „Македонија“ бр. 5, Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во Службен весник на РСМ.

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Северна Македонија на следната адреса:
<http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). Од страна на Судскиот совет на РСМ ќе бидат спроведени психолошкиот тест и тестот за интегритет за кандидатите кои ги немаат положено тестовите, како и проверка на знаење на практична работа со компјутери. По однос на термините за полагање на тестовите и проверка на знаење на практична работа со компјутери, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на Република Северна Македонија. Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр. 08-795/2
 14 мај 2019 година
 Скопје

Судски совет
 на Република Македонија
 Претседател,
Киро Здравев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1189.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18, 177/18, 190/18 и 197/18), во насловот, член 1, член 2 во воведната реченица, член 3 став (1) во воведната реченица, став (2) во воведната реченица и став (3), член 4 во воведната реченица, член 5 став (1) и став (2) во воведната реченица, член 6 став (1) и став (2) во воведната реченица, зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02 – 1105/3
 8 мај 2019 година
 Скопје

Агенција за храна
 и ветеринарство
 Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

Дел 1

1. Белгија

Следните области во Белгија:

Во регионот Luxembourg:

- областа е детерминирана во насока на стрелките на часовникот од:

- границата со Франција,
- Rue Mersinhat,
- N818,
- N83: Le Buisson des Cailles,
- Rue des Sources,
- Rue Antoine,
- Rue de la Cure,
- Rue du Breux,
- Rue Blondiau,
- Nouvelle Chiyue,
- Rue de Martué,
- Rue du Chêne,
- Rue des Aubépines,
- N85: Rue des Iles,
- N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des Combattants до неговото вкрстување со Rue de la Motte, Rue de la Motte,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue des Bruyères до неговото вкрстување со Rue de la Gaume (N801),
- Rue de la Gaume до неговото вкрстување со Rue de l'Accord,
- Rue du Fet,
- N40: Route d'Arlon, Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
- Rue du Tombois,
- Rue Du Pierroy
- Rue Saint-Orban,
- Rue Saint-Aubain,
- Rue des Cottages,
- Rue de Relune,
- Rue de Rulune,
- Route de l'Ermitage,
- N87: Route de Habay,
- Chemin des Ecoliers,
- Le Routy,
- Rue Burgknapp,
- Rue de la Halte,
- Rue du Centre,
- Rue de l'Eglise,
- Rue du Marquisat,

- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- границата со Grand Duchy of Luxembourg,
- границата со Франција,
- N87 до неговото вкрстување со N871 кај Rouvroу,
- N871 до неговото вкрстување со N88,
- N88 до неговото вкрстување со N883 кај d'Aubange,
- N883 до неговото вкрстување со N81 кај d'Aubange,
- N81 до неговото вкрстување со E25-E411,
- E25-E411 до неговото вкрстување со N894,
- N894 до неговото вкрстување со N801,
- N801 до неговото вкрстување со N891,
- N83 до неговото вкрстување со N85,
- N85 до неговото вкрстување со границата со Франција.

2. Бугарија

Следните области во Бугарија:

Регионот Varna со исклучок на селата кои се опфатени во дел 2 од овој Прилог во регионот Silistra:

- цела општина Glavinitza,
- цела општина Tutraкан,
- цела општина Dulovo,
- цела општина Sitovo:
- Bosna,
- Garvan,
- Imik,
- Iskra,
- Nova Popina,
- Polyana,
- Popina,
- Sitovo,
- Yastrebnа,
- во рамките на општината Silistra:
- Vetren.

Во регионот Dobrich:

- цела општина Baltchik,
- цела општина General Toshevo,
- цела општина Dobrich,
- цела општина Dobrich-selska (Dobrichka),
- во рамките на општината Krushari:
- Severnyak,
- Abrit,
- Dobrin,
- Alexandria,
- Polkovnik Dyakovo,
- Poruchik Kardzhievo,
- Zagortzi,
- Zementsi,
- Koriten,
- Krushari,
- Bistretz,

- Efreytor Bakalovo,
- Telerig,
- Lozenetz,
- Krushari,
- Severnyak,
- Severtsi,
- во рамките на општината Kavarna:
- Krupen,
- Belgun,
- Bilo,
- Septemvriyski,
- Travnik,
- цела општина Tervel, освен Brestnitsa и Kolartzi,

Во регионот Ruse:

- во рамките на општината Slivo pole:

- Babovo,
- Brashlen,
- Golyamo vranovo,
- Malko vranovo,
- Ryahovo,
- Slivo pole,
- Borisovo,
- во рамките на општината Ruse:
- Sandrovo,
- Prosenа,
- Nikolovo,
- Marten,
- Dolno Ablanovo,
- Ruse,
- Chervena voda,
- Basarbovo,
- во рамките на општината Ivanovo:
- Krasen,
- Bozhichen,
- Pirgovo,
- Mechka,
- Trastenik,
- во рамките на општината Borovo:
- Batin,
- Gorno Ablanovo,
- Ekzarh Yosif,
- Obretenik,
- Batin,
- во рамките на општината Tsenovo:
- Krivina,
- Belyanovo,
- Novgrad,
- Dzhulyunitza,
- Beltzov,
- Tsenovo,
- Piperkovo,
- Karamanovo,

Во регионот Veliko Tarnovo:

- во рамките на општината Svishtov:
- Sovata,
- Vardim,
- Svishtov,
- Tzarevets,
- Bulgarsko Slivovo,
- Oresh,

Во регионот Pleven:

- во рамките на општината Belene:

- Dekov,
- Belene,
- Kulina voda,
- Byala voda,

- во рамките на општината Nikopol:

- Lozitza,
- Dragash voyvoda,
- Lyubenovo,
- Nikopol,
- Debovo,
- Evlogievo,
- Muselievo,
- Zhernov,

- Cherkovitz,

- во рамките на општината Gulyantzi:

- Somovit,
- Dolni vit,
- Milkovitsa,
- Shiyakovo,
- Lenkovo,
- Kreta,
- Gulyantzi,
- Brest,
- Dabovan,
- Zagrazhdan,
- Gigen,
- Iskar,

- во рамките на општината Dolna Mitropoliya:

- Komarevo,
- Baykal,
- Slavovitsa,
- Bregare,
- Orehovitsa,
- Krushovene,
- Stavertzi,
- Gostilya,

Во регионот Vratza:

- во рамките на општината Oryahovo:

- Dolni vadin,
- Gorni vadin,
- Ostrov,
- Galovo,
- Leskovets,
- Selanovtsi,
- Oryahovo,

- во рамките на општината Miziya:

- Saraevo,
- Miziya,
- Voyvodovo,
- Sofronievo,

- во рамките на општината Kozloduy:

- Harlets,
- Glozhene,
- Butan,
- Kozloduy,

Во регионот Montana:

- во рамките на општината Valtchedram:

- Dolni Tzibar,

- Gorni Tzibar,

- Ignatovo,

- Zlatiya,

- Razgrad,

- Botevo,

- Valtchedram,

- Mokresh,

- во рамките на општината Lom:

- Kovatchitza,

- Stanevo,

- Lom,

- Zemphyr,

- Dolno Linevo,

- Traykovo,

- Staliyska mahala,

- Orsoya,

- Slivata,

- Dobri dol,

- во рамките на општината Brusartsi:

- Vasilyiovtzi,

- Dondukovo,

Во регионот Vidin:

- рамките на општината Ruzhintsi:

- Dinkovo,

- Topolovets,

- Drenovets,

- во рамките на општината Dimovo:

- Artchar,

- Septemvriytsi,

- Yarlovitza,

- Vodnyantzi,

- Shipot,

- Izvor,

- Mali Drenovetz,

- Lagoshevtzi,

- Darzhanitza,

- во рамките на општината Vidin:

- Vartop,

- Botevo,

- Gaytantsi,

- Tzar Simeonovo,

- Ivanovtsi,

- Zheglitza,

- Sinagovtsi,

- Dunavtsi,

- Bukovets,

- Bela Rada,

- Slana bara,

- Novoseltsi,

- Ruptzi,

- Akatsievo,

- Vidin,

- Inovo,

- Kapitanovtsi,

- Pokrayna,

- Antimovo,

- Kutovo,

- Slanotran,

- Koshava,

- Gomotartsi.

3. Република Чешка

Следните области во Чешка:

- дистриктот Uherské Hradiště,
- дистриктот okres Kroměříž,
- дистриктот Vsetín,
- катастарска територија од следните општини во дистриктот Zlín:
 - Bělov,
 - Biskupice u Luhačovic,
 - Bohuslavice nad Vláří,
 - Brumov,
 - Bylnice,
 - Divnice,
 - Dobrkovice,
 - Dolní Lhota u Luhačovic,
 - Drnovice u Valašských Klobouk,
 - Halenkovice,
 - Haluzice,
 - Hrádek na Vlárské dráze,
 - Hřivínův Újezd,
 - Jestřabí nad Vláří,
 - Kaňovice u Luhačovic,
 - Kelníky,
 - Kladná-Žilín,
 - Kochavec,
 - Komárov u Napajedel,
 - Křekov,
 - Lipina,
 - Lipová u Slavičina,
 - Ludkovice,
 - Luhačovice,
 - Machová,
 - Mirošov u Valašských Klobouk,
 - Mysločovice,
 - Napajedla,
 - Návojná,
 - Nedašov,
 - Nedašova Lhota,
 - Nevšová,
 - Otrokovice,
 - Petrůvka u Slavičina,
 - Pohořelice u Napajedel,
 - Polichno,
 - Popov nad Vláří,
 - Poteč,
 - Pozlovice,
 - Rokytnice u Slavičina,
 - Rudimov,
 - Řetechov,
 - Sazovice,
 - Sidonie,
 - Slavičín,
 - Smolina,
 - Sptihněv,
 - Svatý Štěpán,
 - Šanov,
 - Šarovy,
 - Štítná nad Vláří,
 - Tichov,
 - Tlumačov na Moravě,
 - Valašské Klobouky,
 - Velký Ořechov,
 - Vlachova Lhota,
 - Vlachovice,
 - Vrbětice,
 - Žlutava.

4. Естонија

Следните области во Естонија:

- областа Hiiumaa.

5. Унгарија

Следните области во Унгарија:

- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, следните единици за управување со дивеч: 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500 и 659602,

- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за управување со дивеч: 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 и 905550,

- Во регионот Heves, следните единици за управување со дивеч: 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350 и 705610,

- Во регионот Jász-Nagykun-Szolnok, следните единици за управување со дивеч: 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 и 755550,

- Во регионот Nógrád, следните единици за управување со дивеч: 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 и 554050,

- Во регионот Pest, следните единици за управување со дивеч: 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 и 580450,

- Во регионот Szabolcs-Szatmár-Bereg, следните единици за управување со дивеч: 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 и 857450.

6. Латвија

Следните области во Латвија:

- во областа Aizputes, општините Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas и градот Aizputes,
- областа Alsungas,
- во областа Durbes општините Dunalkas и Tadaiku,
- во областа Kuldīga општината Gudenieku,
- во областа Pāvilostas општината Sakas и градот Pāvilostas,
- дел од територијалната единица Storiņu која се наоѓа западно од патот V36, P4 и P5, улицата Acones, улицата Daugulupes и Daugulupites,

- во областа Ventspils општината Jūrkalnes,
- во областа Grobiņas општините Bārtas и Gaviezes,
- во областа Rucavas општината Dunikas.

7. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Jurbarko административните области: Smalininkų и Viešvilės,
- во регионот Kelmės административните области: Kelmės, околината на Kelmės, Kražius, Kukečius, Liolių, Pakražančio, административната област Tutyvėnų на север и запад од патот бр. 157 и на запад од патот бр. 2105 и дел од административната област Tutyvėnų на север од патот бр. 157 и на запад од патот бр. 2105 и административната област Vaiguvo,
- во регионот Mažeikių административните области: Sedos, Šerkšnėnų и Židikių,
- општината Pagėgių,
- регионот Plungės,
- во регионот Raseinių дел од административните области Girkalnio и Kalnūjė северно од патот бр. A1, Nemaškėčių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto и Viduklės,
- општината Rietavo,
- во регионот Skuodo административните области: Barstyčių и Ylakių,
- регионот Šilalės,
- во регионот Šilutės административните области: Juknaičių, Kintų, Šilutės и Usėnų,
- во регионот Tauragės административните области: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto и Žygaičių.

8. Полска

Следните области во Полска:

- во регионот Warmińsko-mazurski:
- општината Ruciane – Nida и дел од општината Pisz која се наоѓа на југ од линијата означена со патот бр. 58 и градот Pisz во областа Pisz,
- општината Miłki, дел од општината Ryn која се наоѓа на југ од железничката линија која ги поврзува Giżycko и Kętrzyn, дел од општината Giżycko која се наоѓа на југ од линијата означена со патот бр. 59 која се протега од западната граница на општината до границата на Giżycko, на југ од линијата означена со патот бр. 63 која се протега од јужната граница на општината до границата на Giżycko и на југ од границата на градот Giżycko во областа Giżycko,
- општините Mikołajki, Piecki, дел од општината Sorkwity која се наоѓа на југ од патот бр. 16 и дел од руралната општина Mrągowo која се наоѓа од линијата означена со патот бр. 16 кој се протега од западната граница на општината до границата на градот Mrągowo и на југ од линијата означена со патот бр. 59 која се протега од источната граница на општината до границата на градот Mrągowo во областа Mrągowo,
- општините Dźwierzuty и Świętajno во областа szczeciński,
- општините Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, дел од општината Elbląg која се наоѓа на исток и на југ од границата на општината Elbląg и јужно од линијата назначена со патот бр. S7 што се протега од границата на општината Elbląg и дел од општината Tolkmicko која не се споменува во дел 2 од овој Прилог во областа Elbląg и крајбрежната зона од лагуната Wiślanego и заливот Elbląskie,
- општините Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Jonkowo и Świątki во областа olsztyński,
- општините Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn и Morąg во областа ośródzki,
- општината Zalewo во областа iławski.

Во регионот Podlaski:

- општините Rudka, Wyszki, и дел од општината część gminy Brańsk која се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 66 што се протега од источната граница на општината до границата со градот Brańsk и градот Brańsk во областа bielski,
- општината Perlejewo во областа siemiatycki,
- општината Kolno со градот Kolno, Mały Płock и Turośl во областа kolneński,
- општината Poświętne во областа białostocki,
- општините Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, дел од општината Zambrów која се наоѓа на југ од линијата назначена од патот со бр. S8 и градот Zambrów во областа zambrowski
- општините Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie со градот Wysokie Mazowieckie, Czyżew во областа wysokomazowiecki,
- општините Miastkowo, Nowogród и Zbójna во областа łomżyński;

Во регионот Mazowiecki:

- општините Cerańów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, дел од општината Bielany која се наоѓа на запад од назначената линија преку патот бр. 63 и дел од руралната општина Sokołów Podlaski која се наоѓа на запад од линијата назначена од патот бр. 63 во областа sokołowski,
- општините Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbo и градот Węgrów во областа węgrowski,
- општините Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin и Goworowo во областа ostrołęcki,
- градската област Ostrołęka,
- областа ostrowski,
- општините Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie и Szeków во областа makowski,
- општината Krasne во областа przasnyski,
- општините Mała Wieś и Wyszogród во областа plocki,
- општините Ciechanów со градот Ciechanów, Glinieck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna и Sońsk во областа ciechanowski,
- општините Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk со градот Płońsk, Sochocin и Załuski во областа płoński,
- општините Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk и дел од општината Winnica која се наоѓа на исток од линијата определена со патот кој ги поврзува градовите Bielany, Winnica и Pokrzywnica во областа pułtusi,
- гminy Brańszczyk, Długosiodło, Rzańnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- општините Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka и Tłuszcz во областа wołomiński,
- општините Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, и дел од општината Cegłów која се наоѓа на север од линијата назначена со патот кој се протега од западната граница на општината што ги поврзува селата Wiciejów, Mienia, Cegłów и на исток од линијата назначена со патот што ги поврзува градовите Cegłów, Skwarne и Podskwarne продолжувајќи кон исток, границата на општината и дел од општината Mińsk Mazowiecki која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 92 која продолжува од западната граница на општината до границата со градот Mińsk Mazowiecki и на север од линијата назначена со патот кој се протега од источната граница на градот Mińsk Mazowiecki кој се поврзува со градовите Targówka, Budy Barczackie на источната граница од областа miński,

- општината Żelechów во областа garwoliński,
- општините Garbatka Letnisko, Gniewosów и Sieciechów во областа kozienickim
- општините Baranów и Jaktorów во областа grodziski,
- регионот Żyrdowski,
- општините Belsk Duży, Błędów, Goszczyn и Mogielnica во областа grójceki,
- општините Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzycze и дел од општината Stromiec која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 48 во областа białobrzegi,
- општините Jedlińsk, Jastrzębia и Pionki со градот Pionki во областа radomski,
- општините Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, и дел од општината Sochaczew која се наоѓа на југ од линијата назначена од патот бр. 92 кој се протега од источната граница на општината до границата на градот Sochaczew и на југозападно од линијата назначена со патот бр. 50, кој се протега од северната граница на општината до границата на градот Sochaczew и дел од градот Sochaczew кој се наоѓа југозападно од линијата назначена со патот бр. 50 и 92 во областа C sochaczewski,
- општината Policzna во областа zwoleński,
- општината Solec nad Wisłą во областа lipski;

Во регионот Lubelski:

- општините Bełżyce, Borzechów, Niedzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Głusk, Strzyżewice и Wojciechów во областа lubelski,
- општините Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada и дел од руралната општина Zamość која се наоѓа северно од линијата означена со патот бр. 74 во областа zamojski,
- општинската околица Zamość,
- општините Jeziorzany и Kock во областа lubartowski,
- општините Adamów и Serokomla во областа łukowski,
- општините Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż и градот Dęblin во областа rycki,
- општината Janowiec, и дел од руралната општина Puławy во областа puławski,
- општините Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa и Wilków во областа opolski,
- општината Rybczewice, градот Świdnik и дел од општината која се наоѓа на југ од линијата означена со патот бр. 17 што се протега од источната граница на општината Piaski до раскрсницата со патот бр. S12 и западно од линијата назначена со патот што се протега од пресекот на патиштата бр. 17 и бр. S12 преку селото Majdan Brzezicki до северната граница на општината во областа świdnicki;
- општините Gorzków, Rudnik и Żółkiewka во областа krasnostawski,
- општините gminy Bełzec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ułhówek и дел од општината Łaszczów која се наоѓа на југ од линијата назначена од патот бр. 852 во областа tomaszowski,
- општините Łukowa и Obsza во областа biłgorajski,
- регионот Lublin,
- општината Kraśnik со градот Kraśnik, општините Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz и Zakrzówek во областа kraśnicki,
- општините Modliborzyce и Potok Wielki во областа janowski;

Во регионот Podkarpacki:

- општините Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy и дел од општината Oleszyce која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот кој се протега

од источната граница на општината низ селото Borchów до пресекот со патот бр. 865 во Oleszyce, а потоа западно од линијата означена со патот бр. 865 кој се протега во северо-источниот правец до пресекот со патот кој се движи северо-западно низ местото Lubomierz - јужно од линијата назначена со овој пат до раскрсницата со патот што ги поврзува градовите Uszkowce и Nowy Dzików - западно од овој пат во областа lubaczowski,

- општините Laszki и Wiązownica во областа jarosławski,
- општините Pysznica, Zaleszany и градот Stalowa Wola во областа stalowowolski,
- општината Gorzyce во областа tarnobrzieski;

Во регионот Świętokrzyski:

- општините Tarłów и Ożarów во областа opatowski,
- општините Dwikozy, Zawichost и градот Sandomierz во областа sandomierski.

9. Романија

Следните области во Романија:

- областа Alba,
- дел од областа Argeş кој не е наведен во Дел 3 од овој Прилог,
- областа Braşov,
- областа Cluj,
- областа Covasna,
- областа Harghita,
- областа Hunedoara,
- областа Iaşi,
- областа Neamţ,
- областа Vâlcea,
- дел од областа Mehedinţi кој не е наведен во Дел 3 од овој Прилог, со општините:
- општината Garla Mare,
- Hinova,
- Burila Mare,
- Gruia,
- Pristol,
- Dubova,
- општината Drobeta Turnu Severin,
- Eselniţa,
- Salcia,
- Devesel,
- Sviniţa,
- Gogoşu,
- Simian,
- Orşova,
- Obârşia Clossani,
- Baia de Aramă,
- Bala,
- Floreşti,
- Broşteni,
- Corcova,
- Isverna,
- Balta,
- Podeni,
- Cireşu,
- Iloviţa,
- Ponoarele,
- Ilovăţ,
- Patulele,
- Jiana,
- Iyvoru Bârzii,
- Malovat,
- Bălvăneşti,
- Brezniţa Ocol,
- Godeanu,
- Padina Mare,
- Corlăţel,
- Vânju Mare,

- Vânjuleț,
- Obârșia de Câmp,
- Vânători,
- Vladaia,
- Pungghina,
- Cujmir,
- Opișor,
- Dârvari,
- Căzănești,
- Husnicioara,
- Poroina Mare,
- Prunișor,
- Tâmba,
- Livezile,
- Rogova,
- Voloiaș,
- Sisești,
- Sovarna,
- Bălăcița,
- областа Gorj,
- областа Suceava,
- областа Mureș,
- областа Sibiu,
- областа Caraș-Severin.

Дел 2

1. Белгија

Следните области во Белгија:

Во регионот Luxembourg:

- областа е детерминирана во насока на стрелките на часовникот од:
 - границата со Франција,
 - La N85 до неговото вкрстување со N83 во Florenville,
 - La N83 до неговото вкрстување со N891,
 - La N891 до неговото вкрстување со N879 во Marbehan,
 - La N879 до неговото вкрстување со N897 во Marbehan,
 - La N897 до неговото вкрстување со E25 - E411,
 - La E25 - E411 до неговото вкрстување со N81 во Weyler,
 - La N81 до неговото вкрстување со N883 во d'Aubange,
 - La N883 до неговото вкрстување со N88 во d'Aubange,
 - La N88 до неговото вкрстување со N871,
 - La N871 до неговото вкрстување со N87 во Rouvrox,
 - La N87 до неговото вкрстување со границата со Франција.

2. Бугарија

Следните области во Бугарија:

Во регионот Varna:

- во рамките на општината Beloslav:
- Razdelna,
- во рамките на општината Devnya:
- Devnya,
- Poveljanovo,
- Padina,
- во рамките на општината Vetrino:
- Gabarnitsa,
- во рамките на општината Provadiya:
- Staroselets,
- Petrov dol,
- Provadiya,
- Dobrina,
- Manastir,
- Zhitnitsa,

- Tutrakantsi,
- Bozveliysko,
- Barzitsa,
- Tchayka,
- во рамките на општината Avren:
- Trastikovo,
- Sindel,
- Avren,
- Kazashka reka,
- Yunak,
- Tsarevtsi,
- Dabravino,
- во рамките на општината Dalgopol:
- Tsonevo,
- Velichkovo,
- во рамките на општината Dolni chiflik:
- Nova shipka,
- Goren chiflik,
- Pchelnic,
- Venelin,
- Во регионот Silistra:
- во рамките на општината Kaynardzha:
- Voynovo,
- Kaynardzha,
- Kranovo,
- Zarnik,
- Dobrudzhanka,
- Golesh,
- Svetoslav,
- Polkovnik Cholakovo,
- Kamentzi,
- Gospodinovo,
- Davidovo,
- Sredishte,
- Strelkovo,
- Poprusanovo,
- Posev,
- во рамките на општината Alfatar:
- Alfatar,
- Alekovo,
- Bistra,
- Kutlovitza,
- Tzar Asen,
- Chukovetz,
- Vasil Levski,
- во рамките на општината Silistra:
- Glavan,
- Silistra,
- Aydemir,
- Babuk,
- Popkravevo,
- Bogorovo,
- Bradvari,
- Sratzimir,
- Bulgarka,
- Tsenovich,
- Sarpovo,
- Srebarna,
- Smiletz,
- Profesor Ishirkovo,
- Polkovnik Lambrinovo,
- Kalipetrovo,
- Kazimir,
- Yordanovo,
- во рамките на општината Sitovo:
- Dobrotitza,
- Lyuben,
- Slatina,
- Во регионот Dobrich:
- во рамките на општината Krushari:
- Kapitan Dimitrovo,

- Ognyanovo,
- Zimnitsa,
- Gaber,
- во рамките на општината Tervel:
- Brestnitsa,
- Kolartzi,
- во рамките на општината Shabla:
- Shabla,
- Tyulenovo,
- Bozhanovo,
- Gorun,
- Gorichane,
- Prolez,
- Ezeretz,
- Zahari Stoyanovo,
- Vaklino,
- Granichar,
- Durankulak,
- Krapetz,
- Smin,
- Staevtsi,
- Tvarditsa,
- Chernomortzi,
- во рамките на општината Kavarna:
- Balgarevo,
- Bozhurets,
- Vranino,
- Vidno,
- Irechek,
- Kavarna,
- Kamen briag,
- Mogilishte,
- Neykovo,
- Poruchik Chunchevo,
- Rakovski,
- Sveti Nikola,
- Seltse,
- Topola,
- Travnik,
- Hadzhi Dimitar,
- Chelopechene.

3. Република Чешка

Следните области во Чешка:

- катастарска територија од следните општини во дистриктот Zlín:

- Bohuslavice во Zlín,
- Bratřejov во близина на Vizovic,
- Březnice во близина на Zlín,
- Březová во близина на Zlín,
- Březůvky,
- Dešná во близина на Zlín,
- Dolní Ves,
- Doubravy,
- Držková,
- Fryšták,
- Horní Lhota во Luhačovic,
- Horní Ves во Fryštáku,
- Hostišová,
- Hrobice na Moravě,
- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice во Zlín,
- Jasenná na Moravě,
- Karlovice во Zlín,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec во Zlín,
- Kudlov,
- Kvítkovice u Otrokovic,
- Lhota во Zlín,
- Lhotka во Zlín,

- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice во Zlín,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice во Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí во Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky во Zlín,
- Racková,
- Raková,
- Salaš во Zlín,
- Sehradice,
- Slopné,
- Šlušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ůblo,
- Újezd во Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

4. Естонија

Следните области во Естонија:

- Eesti Vabariik (со исклучок на областа Hiium).

5. Унгарија

Следните области во Унгарија:

- Во регионот Heves, следните единици за управување со дивеч: 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 и 705510,

- Во регионот Szatmár-Bereg, следните единици за управување со дивеч: 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 и 857550,

- Во регионот Nógrád, 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 и 551821,

- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 и 660800,

- Во регионот Hajdú-Bihar, 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 и 901850.

6. Латвија

Следните области во Латвија:

- областа Ādažu,
- во областа Aizputes општината Kalvenes,
- областа Aglonas,
- областа Aizkraukles,
- областа Aknīstes,
- областа Alojas,
- областа Alūksnes,
- областа Amatas,
- областа Apes,
- областа Auces,
- областа Babītes,
- областа Baldones,
- областа Baltnavas,
- областа Balvu,
- областа Bauskas,
- областа Beverīnas,
- во областа Brocēnu општината Blīdenes, дел од општината Remtes источно од патот 1154 и P109,
- областа Burtnieku,
- областа Carnikavas,
- областа Cēsu,
- областа Cesvaines,
- областа Ciblas,
- областа Dagdas,
- областа Daugavpils,
- областа Dobeles,
- областа Dundagas,
- во областа Durbes општините Durbes и Vecpils,
- областа Engures,
- областа Ērgļi,
- областа Garkalnes,
- областа Gulbenes,
- областа Iecavas,
- областа Ikšķiles,
- областа Ilūkstes,
- областа Inčukalna,
- областа Jaunjelgavas,
- областа Jaunpiebalgas,
- областа Jaunpils,
- областа Jēkabpils,
- областа Jelgavas,
- областа Kandavas,
- областа Kārsavas,
- областа Keguma,
- областа Ķekavas,
- областа Kocēnu,
- областа Kokneses,
- областа Krāslavas,
- областа Krimuldas,
- областа Krustpils,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- областа Lielvārdes,
- областа Līgatnes,
- областа Limbaži,
- областа Līvānu,
- областа Lubānas,

- областа Ludzas,
- областа Madonas,
- областа Mālpils,
- областа Mārupes,
- областа Mazsalacas,
- областа Mērsraga,
- областа Naukšēnu,
- областа Neretas,
- областа Ogres,
- областа Olaines,
- областа Ozolnieku,
- областа Pārgaujas,
- областа Pļaviņu,
- областа Preiļu,
- областа Priekules,
- областа Priekule,
- областа Raunas,
- градот - република Daugavpils,
- градот - република Jelgava,
- градот - република Jēkabpils,
- градот - република Jūrmala,
- градот - република Rēzekne,
- градот - република Valmiera,
- областа Rēzeknes,
- областа Riebiņu,
- областа Rojas,
- областа Ropaži,
- областа Rugāju,
- областа Rundāles,
- областа Rūjienas,
- областа Salacgrīvas,
- областа Salas,
- областа Salaspils,
- во областа Saldus општините Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunaucē и Vadakstes,
- областа Saulkrastu,
- областа Sējas,
- областа Siguldas,
- областа Skrīveru,
- областа Skrundas,
- областа Smiltenes,
- дел од областа Stopiņu која се наоѓа источно од патот V36, P4 и P5, улицата Acones, улицата Dauguļupes ielas и Dauguļupītes,
- областа Strenči,
- областа Talsu,
- областа Tērvetes,
- областа Tukuma,
- областа Vaiņodes,
- областа Valkas,
- областа Varakļānu,
- областа Vārkavas,
- областа Vecpiebalgas,
- областа Vecumnieku,
- во областа Ventspils, општините Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltēnes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas и Zlēku, градот Piltēnes,
- областа Viesītes,
- областа Viļakas,
- областа Viļānu,
- областа Zilupes.

7. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Alytaus административните области: Alovės, Butrimoniu, Daugu, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaicio, Pivašiu, Simno и Raitininku,
- регионот Anykščių,
- општината Biržų,
- регионот Biržų,
- регионот Anykščių Biržų,

- општината Druskininkų,
- општината Elektrėnų,
- регионот Ignalinos,
- регионот Jonavos,
- во регионот Joniškio административните области: Kėpalių, Kriukų, Saugėlaukio и Satkūnų,
- во регионот Jurbarko административните области: Ežvilko, Jurbarko miestas и Jurbarkų,
- општината Kaišiadoryų,
- регионот Kaišiadoryų,
- општината Kalvarijos,
- општината Kauno,
- регионот Kauno,
- општината Kazlų Rūdos,
- во регионот Kelmės административната област Tytuvėnų на југ и исток од патот бр. 157 и на исток од патот бр. 2105 и дел од административната област Tytuvėnų на југ од патот бр. 157 и на исток од патот бр. 2105 и административните области Užvenčio и Šaukėnų,
- регионот Kėdainių,
- регионот Kupiškio,
- во регионот Lazdijų административните области: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų и Noragėlių,
- во регионот Marijampolės административните области: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų.
- во регионот Mažeikių административните области: Šerkšnėnų, Židikų и Sedos,
- регионот Molėtų,
- регионот Pakruojis,
- регионот Panevėžis,
- регионот Pasvalio,
- во регионот Radviliškio административната област Aukštelių, дел од административната област Baisogalos западно од патот бр. 144, Radviliškio, општината Radviliškio, дел од општината Šeduvos на југ од патот бр. A9 и на запад од патот бр. 3417, дел од општините Tyručių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių и Šeduvos на север од патот бр. A9 и на исток од патот бр. 3417, и административната област Šiaulėnų,
- општината Prienų,
- во регионот Prienų административните области Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Uosės, Pakuonio, Šilavoto и Veiverių
- во регионот Raseinių административните области Ariogalos, Betygalos, Pajūrių, Šiluvos, Kalnų и Girkalnis кои се наоѓаат на југ од патот бр. A1,
- регионот Rokiškio,
- регионот Šakių,
- регионот Šalčininkų,
- во регионот Šilutės административната област Rusnės,
- регионот Širvintų,
- регионот Švenčionys,
- во регионот Tauragės административните области: Batakių и Gaurės,
- во регионот Telšių административните области: Degaikių, Gadūnava, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miestas, Urynos, Varnių, Viešvėnų и Žarėnų,
- регионот Trakų,
- регионот Ukmergės,
- регионот Utenos,
- регионот Varėnos,
- општината Vilniaus,
- регионот Vilniaus,
- општината Vilkauskio,
- регионот Visagino,
- регионот Zarasų.

8. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurski:

- општините Kalinowo, Prostki, Stare Juchy и руралната општина Elk во областа elcki,
- општините Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, и дел од општината Elbląg која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. S7 што се протега од границата со општината Elbląg до источната граница на општината Elbląg и дел од копнената површина на општината Tolkmicko која се наоѓа јужно од брегот од лагуната Wiślanego и заливот Elbląskiej до границата со руралната општина Elbląg во областа elbląski,
- општинскиот округ Elbląg,
- општините Krukłanki, Wydminy, дел од општината Ryn која се наоѓа на север од железничката линија која ги поврзува местата Giżycko и Kętrzyn и дел од руралната општина Giżycko која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 59 кој се протега од западната граница на општината до границата на Giżycko, на север од линијата назначена со патот бр. 63 кој се протега од јужната граница на општината до границата на Giżycko и северно од границата на градот Giżycko и градот Giżycko во областа giżycki,
- општината Dubeninki, дел од општината Gołdap која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 65 што се протега од јужната граница на општината до пресекот со патот бр. 1815N и северно од линијата обележана со патот бр. 1815N што се протега од западната граница на општината до раскрсницата со патот бр. 65 во областа gołdapski,
- општината Pozezdrze и дел од општината Węgorzewo која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 63, кој се протега од југоисточната граница на општината до крстосницата со патот бр. 650, а потоа на југ од линијата назначена со патот бр. 650 што се протега од пресекот со патот бр. 63 до пресекот со патот до селото Przysań и на исток од линијата означена со патот што ги поврзува селата Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radziejewo, Dłużec во областа węgorzewski,
- општините Olecko, Świątajno, Wieliczki и дел од општината Kowale Oleckie која се наоѓа источно од линијата обележана со патот бр. 65 и југоисточно од линијата означена со патот кој ги поврзува Kowale Oleckie, Guzy, Węzewo, Sokółki кој се протега до јужната граница на општината во областа olecki,
- општините Orzysz, Biała Piska и дел од општината Pisz која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 58 во областа piski,
- општината Górowo Haweckie со градот Górowo Haweckie, Bisztynek, дел од руралната општина која се наоѓа на запад од линијата назначена со патот бр. 51 која се протега од северната граница на општината до пресекот со патот бр. 57 и на запад од линијата назначена со патот бр. 57 која се протега од пресекот со патот бр. 51 до јужната граница на општината и градот Bartoszyce во областа bartoszycki,
- општината Kolno во областа olsztyński,
- регионот braniewski,
- општината Kętrzyn со градот Kętrzyn, Reszel и дел од општината Korsze која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот кој се протега од источната граница, поврзувајќи ги градовите Krelukiejmy и Sątoczno и источно од линијата означена со патот кој ги поврзува Sątoczno, Sajna Wielka кој се движи до раскрсницата со патот бр. 590 во Glitajny, потоа источно од патот 590 до раскрсницата со патот 592 и јужно од линијата обележана со патот бр. 592, кој се протега од западната граница на општината до пресекот со патот бр. 590 во областа kętrzyński,

- регионот Iidzbarski,
- дел од општината која се наоѓа северно од патот бр. 16 и дел од руралната општина Mrągowo кој се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 16 што се протега од западната граница на општината до границата на градот Mrągowo и северно од линијата назначена со патот бр. 59 што се протега од источната граница на општината до границата на градот Mrągowo во областа mrągowski;

Во регионот Podlaski:

- регионот grajewski,
- регионот moniecki,
- регионот sejneński,
- општините Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły и Wizna во областа łomżyński,
- областа Łomża,
- општините Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce и Siemiatycze со градот Siemiatycze во областа siemiatycki,
- регионот hajnowski,
- општините Kobylin-Borzymy и Sokoły во областа wysokomazowiecki,

- дел од областа Zambrów која се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. S8 во областа zambrowski,

- општините Grabowo и Stawiski во областа kolneński,

- општините Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady и Choroszcz во областа białostocki,

- општините Boćki, Orla, Bielsk Podlaski со градот Bielsk Podlaski и дел од општината Brańsk која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 66 што се протега од источната граница на општината до границата со градот Brańsk во областа bielski,

- регионот suwalski,

- општина suwałki,

- регион augustowski,

- регион sokółski,

- општина białystok;

Во регионот Mazowiecki:

- општините Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodnie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry и Zbuczyn и дел од општината Kotuń која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот што го поврзува селотата Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń по улиците Gorzkowskiego и Kolejowej железничкиот премин што се поврзува со Siedlecką, Broszków, Żuków во областа siedlecki,

- општината Siedlce,

- општините Repki, Jabłonna Lacka, дел од општината Bielany која се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 63 и дел од руралната општина Sokołów Podlaski која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 63 во областа sokołowski,

- регион łosicki,

- општините Brochów, Młodzieszyn, дел од руралната општина Sochaczew се наоѓа северно од линијата назначена од пат бр. 92 кој се протега од источната граница на општината до границата на градот Sochaczew и северо-источно од линијата означена со патот бр. 50 што се протега од северната граница на општината до границата на градот Sochaczew и дел од градот Sochaczew кој се наоѓа на северо-исток од линијата назначена со патот бр. 50 и 92 во областа sochaczewski,

- регионот nowodworski,

- општините Joniec и Nowe Miasto во областа płoński,

- општините Pokrzywnica, Świercze и дел од општината Winnica која се наоѓа на запад од линијата назначена со патот што ги поврзува градовите Bielany, Winnica и Pokrzywnica во областа pułuski,

- општините Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka и Żabki во областа wołomiński, и дел од општината Somianka која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 62 во областа wyszkowski,

- општините Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, и дел од општината Cegłów која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот кој се протега од западната граница на општината и ги поврзува селата Wiciejów, Mienia, Cegłów и западно од линијата назначена со патот кој ги поврзува Cegłów, Skwarne и Podskwarne на источната граница на општината и дел од општината Mińsk Mazowiecki која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 92 која се протега од западната граница на општината до границата со градот Mińsk Mazowiecki и на југ од линијата назначена со патот што се протега од источната граница на градот Mińsk Mazowiecki поврзувајќи ги Targówka, Budy Barcząckie со источната граница на општината и градот Mińsk Mazowiecki во областа miński,

- општините Borowie, Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew со градот Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny, Soboiew i Trojanów во областа garwoliński,

- регионот otwocki,

- регионот warszawski zachodni,

- регионот legionowski,

- регионот piaseczyński,

- регионот pruszkowski,

- општините Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy и Warka во областа grójecki,

- општините Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna и Żabia Wola во областа grodziski,

- општините Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice во областа kozienicki,

- дел од општината Stromiec која се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 48 во областа białobrzegi,

- областа Warszawa;

Во регионот Lubelski:

- општините Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń и Radzyń Podlaski со градот Radzyń Podlaski во областа radzyński,

- општината Stoczek Łukowski со градот Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, дел од руралната општина Łuków источно од линијата назначена со патот бр. 63, кој се протега од северната граница на општината до границата на градот Łuków и северно од линијата назначена со патот бр. 806 што се протега од источната граница на градот Łuków до источната граница на руралната општина Łuków и градот Łuków во областа łukowski,

- општините Janów Podlaski, Kodeń, Tucznia, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol со градот Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski со градот Międzyrzec Podlaski во областа bialski,

- областа Biała Podlaska,

- општината Łęczna и дел од општината Spiczyn која се наоѓа на запад од линијата назначена од патот бр. 829 во областа łeczyński,

- дел од општината Siemień која се наоѓа западно од линијата обележана со патот бр. 815 и дел од општината Milanów, која се наоѓа западно од патот бр. 813 во областа parczewski,

- општините Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów и Lubartów со градот Lubartów, во областа lubartowski,

- општините Niemce, Garbów и Wólka во областа lubelski,

- општината Mełgiew и дел од општината Piaski која се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 17 што се протега од источната граница на општината Piaski до пресекот со патот бр. S12 и источно од линијата означена со патот што се протега од пресекот на патиштата бр. 17 и бр. S12 преку селото Majdan Brzezicki до северната граница на општината во областа świdnicki,

- општината Fajslawice, Izbica, Kraśniczyn, дел од општината Krasnystaw која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 17, кој се протега од северо-источната граница на општината до границата на градот Krasnystaw, градот Krasnystaw и дел од општината Łopiennik Górny која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 17 во областа krasnostawski,

- општините Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice и дел од руралната општина Hrubieszów која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 844 и на југ од линијата назначена со патот бр. 74 и градот Hrubieszów во областа hrubieszowski,

- општините Telatyn, Tyszowce и дел од општината Łaszczów која се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 852 во областа tomaszowski,

- дел од општината Wojślawice која се наоѓа западно од линијата назначена со патот што се протега од северната граница на општината низ селото Wojślawice до јужната граница на општината во општината chełmski,

- општините Grabowiec и Skierbieszów во областа zamojski,

- општините Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Varanów, дел од руралната општина Puławy која се наоѓа источно од реката Wisły и градот Puławy во областа puławski,

- општините Annopol, Dzierzkowice и Gościeradów во областа kraśnicki,

- општината Józefów nad Wisłą во областа opolski,

- општината Stężyca во областа rucki;

Во регионот Podkarpacki:

- општините Radomyśl nad Sanem и Zaklików во областа stalowowolski.

9. Романија

Следните области во Романија:

- областа Alba,

- дел од областа Maramureş кој не е наведен во Дел 3 од овој Прилог, со општините:

- општината Vişeu de Sus,

- општината Comuna Moisei,

- општината Borşa,

- општината Oarţa de Jos,

- општината Suciul de Sus,

- општината Coroieni,

- општината Târgu Lăpuş,

- општината Vima Mică,

- општината Boiu Mare,

- општината Valea Chioarului,

- општината una Ulmeni,

- општината Băseşti,

- општината Baia Mare,

- општината Tăuţii Magherăuş,

- општината Cicărlău,

- општината Seini,

- општината Arduşat,

- општината Fărcasa,

- општината Salsig,

- општината Asuaju de Sus,

- општината Băiţa de sub Codru,

- општината Bicaz,

- општината Grosi,

- општината Recea,

- општината Baia Sprie,

- општината Sisesti,

- општината Cernesti,

- општината Mănăstur,

- општината Dumbrăviţa,

- општината Cupseni,

- општината Şomcuţa Mare,

- општината Sacaleşeni,

- општината Remetea Chioarului,

- општината Mireşu Mare,

- општината Ariniş,

- областа Bistriţa-Năsăud.

Дел 3

1. Латвија

Следните области во Латвија:

- во областа Brocēnu општините Cieceres и Gaiķu, дел од општината Remtes која се наоѓа западно од патот I154 и P109, градот Brocēnu,

- во областа Saldus, општините Saldus, Zirņu, Lutriņu и Jaunlutriņu pagasts, градот Saldus.

2. Литванија

Следните области во Литванија:

- регионот Akmenės,

- општината Alytaus miesto savivaldybė,

- во регионот Alytaus, административните области: Alytaus и Punios,

- општината Birštono,

- во регионот Jurbarko, административните области: Girdžiū, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos,

- во регионот Joniškio, административните области: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio и Žagarės,

- во регионот Lazdijų, административните области: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventėžio, Teizių и Veisiejų,

- во општината Marijampolės, административните области: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės,

- во регионот Mažeikiai, административните области: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivų, Tirkšlių и Viekšnių,

- во регионот Prienų, административните области: Iezno и Stakliškių,

- во регионот Radviškio, административната област Baisogalos источно од патот со бр. 144, административните области Grinkiškio и Šaukoto,

- во регионот Raseinių, административните области: Kalnų и Girkalnio јужно од патот со бр. A1,

- општината Šiaulių,

- Регионот Šiaulių,

- Во регионот Telšių, општината Tryškių.

3. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurski:

- општината Sępólno и дел од руралната општина Bartoszyce која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 51 што се протега од северната граница на општината до пресекот со патот бр. 57 и источно од линијата назначена со патот бр. 57 што се протега од пресекот со патот бр. 51 до јужната граница на општината во областа bartoszycki,

- општините Srokowo, Barciany и дел од општината Korsze која се наоѓа северно од линијата назначена со патот што се протега од источната граница и ги поврзува градовите Kreliekjmy и Sątoczno и западно од линијата назначена со патот кој ги поврзува Sątoczno, Sajna Wielka продолжувајќи до пресекот со патот бр. 590 во Glitajny, потоа западно од патот бр. 590 до пресекот со патот бр. 592 и северно од линијата назначена со патот бр. 592 што се протега од западната граница на општината до крстосницата со патот бр. 590 во областа kętrzyński,

- општината Budry и дел од општината Węgorzewo која се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 63 што се протега од југоисточната граница на општината до пресекот со патот бр. 650, а потоа северно од линијата означена со патот бр. 650, кој се протега од пресекот со патот бр. 63 до пресекот со патот кој се протега до селото Przysań и западно од линијата означена со патот што ги поврзува Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radziejewo, Dłużec во областа węgorzewski,

- дел од општината Banie Mazurskie која се наоѓа на север од линијата назначена од патот бр. 650 во областа gołdapski,

Во регионот Mazowieckim:

- општините Domanice и Wiśniew во областа siedlecki,

Во регионот Lubelski:

- општините Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny со градот Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź и дел од општината Wojsławice која се наоѓа источно од линијата назначена со патот што се протега од северната граница на општината до местото Wojsławice до јужната граница на општината во областа во chełmski,

- областа Chełm,

- општината Siennica Różana дел од општината Łopiennik Górny која се наоѓа источно од линијата обележана со патот бр. 17 и дел од општината Krasnystaw која се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 17, продолжувајќи од североисточната граница на општината до границата на градот Krasnystaw во областа krasnostawski,

- општините Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wuryki и руралната општина Włodawa во областа włodawski,

- општините Cysów, Ludwin, Puchaczów, Milejów и дел од општината Spiczyn која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 829 во областа łączyński,

- општината Trawniki во областа świdnicki,

- општините Jabłoń, Podewórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, и дел од општината Siemień која се наоѓа на исток од линијата означена со патот бр. 815 и дел од општината Milanów која се наоѓа источно од патот бр. 813 во областа parczewski,

- општините Sławatycze, Sosnówka, и Wisznice во областа bialski,

- општината Ulan Majorat во областа radzyński,

- општините Ostrów Lubelski, Serniki и Uścimów во областа lubartowski,

- општината Wojcieszków и дел од руралната општина Łuków која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 63 што се протега од северната граница на општината до границата со Łuków, а потоа северно, западно, јужно и источно од северната, западната, јужната и источната граница на градот Łuków до

раскрсницата со патот бр. 806 и јужно од линијата обележана со патот бр. 806 кој се протега од источната граница на Łuków на источната граница на руралната општина Łuków во областа łukowski,

- општините Horodło, Uchanie и дел од руралната општина Hrubieszów која се наоѓа северно од линијата означена со патот бр. 844 што се протега од западната граница на руралната општина Hrubieszów до границата со градот Hrubieszów и северно од линијата назначена со патот бр. 74 што се протега од источната граница на градот Hrubieszów до источната граница руралната општина Hrubieszów во областа hrubieszowski,

Во регионот Podkarpacki:

- општините Cieszanów, Lubaczów со градот Lubaczów и дел од општината Oleszyce која се наоѓа северно од линијата назначена со патот што се протега од источната граница на општината низ селото Borchów до пресекот со патот бр. 865 во Oleszyce, а потоа источно од линијата обележана со патот бр. 865 протегајќи се во северо-источен правец до пресекот со патот кој се протега северо-западно преку Lubomierz - северно од линијата назначена со овој пат до пресекот со патот што ги поврзува градовите Uszkowce и Nowy Dzików - источно од патот во областа lubaczowski.

4. Романија

Следните области во Романија:

- градската околината на București,
- регионот Constanța,
- регионот Satu Mare,
- регионот Tulcea,
- регионот Bacău,
- регионот Bihor,
- регионот Brăila,
- регионот Buzău,
- регионот Călărași,
- регионот Dâmbovița,
- регионот Galați,
- регионот Giurgiu,
- регионот Ialomița,
- регионот Ilfov,
- регионот Prahova,
- регионот Sălaj,
- регионот Vaslui,
- регионот Vrancea,
- регионот Teleorman,
- дел од регионот Maramureș, ограничен со:
- општината Petrova,
- општината Bistra,
- општината Repedea,
- општината Poienile de sub Munte,
- општината Vișeu de Jos,
- општината Ruscova,
- општината Leordina,
- општината Rozavlea,
- општината a Strâmtura,
- општината Bârsana,
- општината Rona de Sus,
- општината Rona de Jos,
- општината Bocoiu Mare,
- општината Sighetu Marmăției,
- општината Sarasau,
- општината Câmpulung la Tisa,
- општината Săpânța,
- општината Remeti,
- општината Giulești,
- општината Ocna Șugatag,
- општината Desești,
- општината Budești,
- општината Băiuț,
- општината Căvnic,

- општината Lăpuș,
- општината Dragomirești,
- општината Ieud,
- општината Saliștea de Sus,
- општината Săcel,
- општината Călinești,
- општината Vadu Izei,
- општината Botiza,
- општината Bogdan Vodă,
- градот Groșii Țibileșului, општината Suci de Sus,
- градот Vișeu de Mijloc, општината Vișeu de Sus,
- градот Vișeu de Sus, општината Vișeu de Sus.
- Дел од регионот Mehedinți, ограничен со следните

општини:

- општината Strehaia,
- општината Greci,
- општината Brejnită Motru,
- општината Butoiești,
- општината Stângăceaua,
- општината Grozesti,
- општината Dumbrava de Jos,
- општината Băcles,
- општината Bălăcița,
- Дел од регионот Arges, ограничен со следните општини:
- општината Bârla,
- општината Miroși,
- општината Popești,
- општината Ștefan cel Mare,
- општината Slobozia,
- општината Mozačeni,
- општината Negrași,
- општината Izvoru,
- општината Recea,
- општината Căldăraru,
- општината Ungheni,
- општината Hârșești,
- општината Stolnici,
- општината Vulpești,
- општината Rociu,
- општината Lunca Corbului,
- општината Costești,
- општината Mărăsești,
- општината Poiana Lacului,
- општината Vedea,
- општината Uda,
- општината Cusa,
- општината Morărești,
- општината Cotmeanaă,
- општината Răchițele de Jos,
- општината Drăganu-Olteni,
- општината Băbana,
- општината Bascov,
- општината Moșoaia,
- општината Pitești,
- општината Albota,
- општината Oarja,
- општината Bradu,
- општината Suseni,
- општината Căteasca,
- општината Rătești,
- општината Teiu,
- регионот Olt,
- регионот Dolj,
- регионот Arad,
- регионот Timiș,
- регионот Covasna,
- регионот Brașov,
- регионот Botoșani.

Дел 4

1. Италија

Следните области во Италија:
Сите области на Сардинија.

1190.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА БИВАЛВНИ МЕКОТЕЛИ КОИ СЕ ПРОИЗВЕДЕНИ, СКЛАДИРАНИ ИЛИ ЗА НИВ Е ИЗДАДЕН ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ ВО РЕПУБЛИКА ПЕРУ И СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ

Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз во Република Македонија на бивалвни мекотели кои се произведени, складирани или за нив е издаден ветеринарно-здравствен сертификат во Република Перу и се наменети за исхрана на луѓе („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/08).

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1629/1
9 мај 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

1191.

Врз основа на член 7-б став (1) алинеја 4 и член 15 став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

ПРАВЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРАВИЛАТА И ПОСТАПКИТЕ НА ЛЕТАЊЕТО НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ

Член 1

Во Правилникот за правилата и постапките на летањето на воздухопловите („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/18) во членот 2 во ставот (1) збо-

ровите: “оперативен воздушен сообраќај (ОАТ)” се заменуваат со зборовите: “општ воздушен сообраќај (ГАТ)”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.10-364/3 Агенција за цивилно воздухопловство
3 мај 2019 година Директор,
Скопје Томислав Тунтев, с.р.

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

1192.

Прз основа на член 58 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на РМ“ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018), Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатеф, Скопје, на 144-та седницата, одржана на 9.5.2019 година, донесе одлука за објавување на

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРИЕМ ВО ПОЧЕТНА ОБУКА ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ СКОПЈЕ

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатеф“ Скопје, објавува јавен оглас, за прием на 60 слушатели во почетна обука, 2019-2021 година.

Услови за прием во почетна обука

Согласно член 57 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на РМ“ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018), заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следниве услови:

- да е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/1 степен на правни студии или дипломиран правник со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем (ECTS),
- положен правосуден испит,
- работен стаж од најмалку две години на правни работи по положен правосуден испит,
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење професија, дејност или должност,
- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- активно да го владее македонскиот јазик,
- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски), што се утврдува во рамки на приемниот испит во Академијата,
- практична работа со компјутери и
- да е работоспособен и да има општа здравствена способност.

Содржина на пријавата и потребни документи

Кандидатите до Академијата поднесуваат пријава на образец изготвен од Академијата, во кој се содржани податоци за исполнување на условите за прием според јавниот оглас.

Образецот на пријавата, заинтересираните кандидати можат да го подигнат лично во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатеф“

Скопје, на адреса, бул. „Јане Сандански“ број 12, ламела 2, 1000 Скопје, во работни денови, од 08:30 до 16:30 часот или да го преземат од интернет страницата на Академијата www.jracademy.gov.mk.

Кон пријавата, во оригинал или во форма на копии заверени кај нотар, задолжително се приложуваат следните документи:

- уверение за дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/1 степен на правни студии или за дипломиран правник со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем (ECTS),
- уверение за положен правосуден испит,
- потврда за работниот стаж,
- уверение дека не е изречена мерка на безбедност, забрана на вршење професија, дејност или должност,
- уверение за државјанство,
- потврда – сертификат за практична работа со компјутери (MICROSOFT OFFICE, INTERNET)- основно ниво на познавање,
- лекарско уверение издадено од специјалист по медицина на трудот.

Рок и начин на пријавување

Рокот за пријавување на јавниот оглас е 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Јавниот оглас, покрај во „Службен весник на Република Северна Македонија“ се објавува и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“, на огласната табла на Академијата и на интернет страницата на Академијата.

Пријавата, како и потребните документи, заинтересираните кандидати ги поднесуваат лично до лицето овластено за прием во Академијата во работни денови, од 08:30 до 16:30 часот и притоа секој кандидат добива испитна шифра.

Навремето на доставувањето на пријавата со потребните документи како и комплетноста на документите ги оценува Комисијата за приемен испит.

Подготвителна настава

Академијата организира подготвителна настава за сите пријавени лица за прием во почетна обука во Академијата.

Подготвителната настава се организира најмалку 45 дена пред денот на одржувањето на приемниот испит.

За местото и времето на одржувањето на подготвителната настава, навремено се известуваат сите пријавени кандидати, а информацијата се објавува и на интернет страницата на Академијата.

Приемен испит

Приемниот испит за почетна обука се полага пред Комисија за приемен испит согласно Програма за полагање на приемниот испит и Правилник за полагање на приемниот испит, кои навремено ќе бидат објавени на интернет страницата на Академијата. Приемниот испит се полага во термини и рокови што ќе ги определи Комисијата за приемен испит.

Управен одбор
Претседател,
Сашо Рајчев, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019094